



ПРВА МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР НА ЗДРУЖЕНИЕТО "КОЧО РАЦИН"

ПО ПЕСНИТЕ И ИГРИТ

Здружението "Кочо Рацин" е формирано на 13 декември 2003 година во Белград, поточно во Општина Нов Белград и тоа е прво македонско Здружение на територија на град Белград.

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

По повод формирањето на Македонското здружение "Кочо Рацин" во Белград и годишнината од основањето на Заедницата на Македонците во Србија и Црна Гора, во Белград, се одржа прва Македонска вечер. На неа присуствуваа претставници на Македонците од Република Македонија - Светскиот македонски конгрес, Сојузот на Македонците со исламска религија, потоа претставници на Македонците од Р. Албанија, Република Бугарија, Гора, но и значајни личности од општествено-политичкиот живот во Србија и Црна Гора. На Македонската вечер, која се одржа на 12 јуни, присуствуваше и амбасадорот на Република Македонија во Србија и Црна Гора, Виктор Димовски.

- "Се собравме вечерва за првпат да го прославиме формирањето на Македонското здружение 'Кочо Рацин', заеднички да се дружиме, со песни и игри да се вратиме на нашите корени. Песната и играта се она нешто по кое нè препознаваат нас Македонците. Тоа е нашиот идентитет и културата на живеење", изјави претседателката на Здружението "Кочо Рацин", Лидија Демниева.



- "Македонското здружение 'Кочо Рацин' направи крупни чекори. Оваа вечер е потврда на нивниот ангажман, нивната енергија и волја и во наредниот период да продолжат со вакви активности.

Секако, земјата во којашто живеете Србија и Црна Гора, овозможува многу можности за активности на планот на заштитата на малцинските и човечките права. Една од тие активности е формирањето

Е НЕ ПРЕПОЗНАВААТ



на Национален совет на националните малцинства. Се надевам дека многу скоро ќе имаме можност на една ваква манифестација да присуствуваме и на формирањето на Советот на македонското нацио-

нално малцинство, со што и Македонците коишто живеат во оваа земја ќе можат да се вклучат во Советот во кој членуваат 11 малцинства кои веќе ги имаат формирано своите национални совети. Се на-

девамдека и во преостанатите земји каде што постојат Македонци ќе се создадат услови за легални можности за вакви активности и за нивно рамноправно вклучување во сите текови на општествениот живот", истакна амбасадорот на Република Македонија во Србија и Црна Гора, Виктор Димовски.

ФОРМИРАЊЕ

Здружението "Кочо Рацин" е формирано на 13 декември 2003 година во Белград, поточно во Општина Нов Белград и тоа е прво македонско Здружение на територија на град Белград. Моментално во него членуваат 250 редовни членови, но тоа има и околу четириесеттина придружни членови. Активноста на Здружението е пред сè зачувување на културата и јазикот, обичаите на македонскиот народ кој живее на територија на Србија и Црна Гора. Ова Здружение функционира на територијата на градот Белград, меѓутоа, тоа, како што нагласува неговата претседателка, Демниева, може да се прошири на целата територија на Србија и Црна Гора.

- "Територијата на град Белград има 16 општини, всушност ова Здружение покрива 16 општини во кои живеат Македонци. На 5 јуни, 2004 година, Здружението донесе одлука да се приклучи во Заедницата на Македонците во Србија и Црна Гора. Шест месеци не бевме приклучени во Заедницата, бевме самостојни. Но, мислам дека приклучувањето ќе ни донесе придонес во понатамошната работа на Здружението. Целата

комуникација во рамките на Здружението се одвива на македонски јазик. Сите покани за нашите состаноци се испраќаат на македонски јазик", потенцира Демниева.

СОРАБОТКА


Здружението "Кочо Рацин" ќе настојува контактите со македонската Влада да бидат почесни.

"Не ни е којзнае што понудено од македонската Влада. Шест месеци е веројатно краток период од нашето постоење, претпоставувам дека нема да недостасува помош од Македонија. Засега најголема помош имаме од Светскиот македонски конгрес", вели претседателката на Здружението "Кочо Рацин", Лидија Демниева.

Во Статутот на оваа Здружение, освен дефинираната соработка со матичната земја Македонија, предвидена е и соработка со македонски здруженија од другите држави од целиот свет.

- "Каде и да сме - објаснува Демниева - ние ќе комуницираме. Се надевам дека таа соработка ќе се развие што повеќе. Мислам дека тоа е единствена опција на македонската нација, да се поврземе со целиот свет".

Инаку, првата Македонска вечер на Здружение "Кочо Рацин", беше збогатена со културно-уметничка програма на која како гости од Македонија учествуваа: Зуица Лазова и оркестарот "Ројал", како и Ансамблот на народни инструменти и песни "Стефче Стојковски". Гости на Македонската вечер беа: Маја Оџаклиевска, Тијана Дапчевик и Уснија Реџепова.



ЦРКОВНА ОПШТИНА "СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО ДОРТМУНД

Македонската православна црковна општина "Свети Кирил и Методиј" во Дортмунд е една од тринаесетте црковни општини кои функционираат во Германија. Формирана е пред 14 години, континуирано спроведува голем број активности, а на она на што најмногу е горда тоа е македонската православна црква која е исто така посветена на двајцата македонски просветители. Покрај вообичаените литургии кои се одржуваат секоја недела, Македонците во Дортмунд учат и веронаука, а постојано се кон-

султираат и за многу други идеи и активности.

Еден од првите претседатели на црковната општина, а и сегашен, е господинот Раде Стојанов кој веќе долги години живее и работи во Дортмунд.

УПОРНОСТ

- "Откако ја формиравме црковната општина пред 14 години - вели претседателот Стојанов - јас бев првиот претседател. Потоа следеа уште неколку за сега повторно да ме избераат мене. Во текот на тие 14 го-

дини се обидувавме, бевме упорни и со помош на свештениците од Македонија успеавме да дојдеме до наша македонска православна црква која, секако, ја посветивме на двајцата просветители Кирил и Методиј, за нашите Македонци, за сите православни луѓе кои живеат во Германија. Секако дека за овој успех, односно за формирањето на Црковната општина како и откупувањето на црковниот објект не ќе можевме денес да зборуваме, ако меѓу нас не постоеше дружење и меѓусебно разбирање. Многупати се состанува-

вме, разговаравме и секогаш внимателно секој предлог или пак идеја ја сослушувавме, разгледувавме и доколку имаше можност секогаш ја реализиравме. Така заедно ја постигнавме желбата - да имаме своја македонска црква. Реално, беше тешко да се дојде до еден ваков објект затоа што беа потребни големи финансии кои ние ги немавме. Црковната општина имаше одредени финансии кои не беа доволни, па така решивме за почеток неколкумина да дадеме свои приватни пари само да успееме да ја купиме црквата која чинеше 200.000 евра".

За среќа од страна на германските власти Македонците во Дортмунд немале никакви пречки во купувањето и регистрацијата на црквата. Објектот прво бил побаран од Турци, но нашите сонародници имале среќа да ја земат затоа што се Македонци од православна вера.

- "Секако како благодарност до нив ги поканивме на првата свеченост која ја организиравме по повод осветувањето на македонската црква "Свети Кирил и Методиј" - додава претседателот Стојанов. Германците не само сега, туку уште одамна многу добро нè прифатија и секогаш кога ол-



со каков материјал се работени. Фасцинирани се од самото тоа што тие се изработени (и шиени и везени) рачно. Велат "имаме и ние фолклор и фолклорни групи, но вашиот е во-